



ЦРКВАТА "СВ. ТРОИЦА" ВО РАДОВИШ

Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Струмички г. Наум изврши групно покрстување на млади Македонци од соседните земји, кои студираат во Македонија.

Посетителите беа воодушевени од организираното монашко братство и сестринство, кои ги видоа во епархијата.

гостоприемница, соби за гости, голема трпезарија и монашки дел. Посетителите имаа можност да присуствуваат на една од утринските литургии, која претставуваше особен благослов. Несомнено во до-

Пишуваат:
Гоце ДУРТАНОСКИ
Ружица ГОЧЕВСКА

ОАЗА НА МАКЕДОН ПРАВОСЛАВИЕ

Во организација на Здружението на студентите од соседните земји на Република Македонија, Светскиот македонски конгрес и Светскиот македонски младински конгрес, беше реализирана дводневна посета на Струмичката епархија со благослов на Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Струмички г. Наум.

Македонските студенти имаа можност да се запознаат со убавините и богатствата на македонската културна и духовна оставнина, која Струмичката епархија ја негува со најсвета почит.

Првата постројка од светото патување на посетителите беше манастирот "Св. Леонтиј" во Водоча. Манастирската резиденција располага со голема гостоприемница, богата библиотека со простор за одржување синаксиси и црковно-дипломатски средби, помала архиерејска



ЧИНОТ НА КРШТЕВАЊЕ

живувањето на убавиот духовен колорит придонесе топлата и непосредна комуникација на манастирското свештенство. Но, Водоча и нејзините убавини беа само почеток од прекрасното неделно попладне кое следеше. Следната станица беше манастирот "Воведение на Пресвета Богородица Елеуса" во селото Велјуса. По многу нешта едно и единствено. Оаза на тишината, убавината, духовноста, природата... Од првата генерација монаси и монахињи замонашени во овој манастир, возобновени се десетина манастири надвор од Струмичката епархија, и пет манастири во неа. Денес Велјушката обител ја сочинуваат 14 монахињи од различни националности (македонско, романско, хрватско, руско, српско потекло). Посетителите имаа можност да се запознаат со животот и со историјата на



ПОДГОТОВКА ПРЕД КРШТЕВАЊЕ



МАКЕДОНИЈА ЛУЛКА НА ХРИСТИЈАНСТВОТО

СКОТО

манастирот, да ги вкусат манастирските производи, да ги разгледаат манастирските ракоделија. Неговото Високо-

преосвештенство Митрополитот Струмички г. Наум одржа спонтанa беседа заедно со студентите и одговараше на нивните прашања од религиозен карактер. Воедно, Неговото Високопреосвештенство изврши групно покрстување на младите Македонци. Студентите имаа несекојдневна можност да ги почувствуваат мирот и благословот на овој



ЗАЕДНИЧКА ФОТОГРАФИЈА НА СИТЕ УЧЕСНИЦИ

историски и духовно значаен свет манастир. Духовното просветување на младите Македонци продолжи со посета на останатите позначајни цркви и манастирски комплекси од Струмичката епархија: "Св. Петнаесет маченици" во Струмица, "Св. 40 Севастиски маченици" во с. Банско, "Св. Антонио" во с. Ново Село и други.

Несомнено, последните години од XX век Струмичката епархија стана расадник на возобновеното монаштво во МПЦ. Струмичката епархија е идеен основач и покренувач на списанието "Премин", а исто така, основач и покровител е на Центарот за превенција и лекување на зависности од дроги "Св. Елисавета Новомаченичка" во Струмица. Како дел од културната програма беше и посетата на црквата "Св. Троица" во Радовиш и археолошкиот локалитет Стоби.